

.6

.5/2002) 39 50  
.4/2005),

(, . “  
(, . : “

- 1.  
2.

.08- 1617/1  
06.11.2009 .

- . .

.5/2002) 21 36  
.4/2005),  
2009 :

(, . “  
(, . 06.11.

.596 48 “ .  
“ . ” “ .

1  
.2909 .2909 1938 2

2

„K

3

1076/2 21.12.2007 .

. 07-

4

.07- 1618/1  
06.11.2009

.

. . . . .

50

“ .5/2002) 39  
.4/2005),

(“ .  
:

1.

2009

2.

.08- 1591/1  
06.11.2009 .

-

. .

.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа("Службен весник на РМ" бр.5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/2004 и 96/2004) и член 21 од Статутот на Општина М.. Каменица (Сл. гласник на општина М.Каменица бр.4/2005 ), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 06.11.2009 година , донесе:

**2009**

**1**

2009 .07-

1307/2 19.12.2009 ,  
 .28/2008, 9 2

**2**

**.07- 1952/1**  
**06.11.2009 .**

50 ( „ . “  
 .5/2002) 39 ( „ .  
 .4/2005), . :

1.

( )

2.

.08-1619/1  
06.11.2009 .

.16/2004,128/2007,63/2007,88/2008,159/2008,20/2009), 12 3  
(„ . „.62/2004) , 36  
(„ . .5/2002),  
06.11. 2009 :

( )

1

( )

2

1.

1/3

( ) :  
( , )

2.

3.

,

4.

3

5( )

3 ( )

-  
-

24.11.2005

.07-739/1

4

6 ( )

( )

5

1164/2 14.11.2008

. 07-  
.27/2008

6

.07-1620/1  
06.11.2009 .

.

.  
. . . . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(„ . “  
„ . “  
:

- 1.
- 2.

.08- 1577/1  
06.11.2009 .

.

- . .

1 8 36 („ 5  
„ .5/02) 21  
.4/05),  
06.11.2009

„ .67/04), 22  
„ .  
 („

1

.19-4477/1 07.10.2009

“ .18

”

— “ . ”

2

( ),

1498 2

3

“

”

. 18

—

- 
- 
- 

4

.07-1578/1  
06.11.2009 .

. . . . .

.5/2002)

39  
.4/2005),

50

(, .  
(, . :  
:

“



-  
-  
-

.07- 1596/1  
06.11.2009 .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(„ . “  
(„ . :  
:

- 1.
- 2.

.08- 1613/1  
06.11.2009 .

.82/2008 41 12/2009), 36  
„ .5/2002)  
06.11.2009 :

21

(„  
(„

- 1. -
- 2. -
- 3. -
- 4. -
- 5. -
- 6. -
- 7. -
- 8. -
- 9. -

2

3

**.07-1614/1**  
**06.11.2009 .**

.5/2002) 39 50  
 .4/2005),

(„ . „  
 („ . „

1.

2.

**.08- 1975/1**  
**06.11.2009 .**

21 36  
 .62/04),

(„ („

.6

(„ . .4/02) 21 .4/ 05),  
06.11.2009 :

1

25.01.2008 1 1 1 : .07-89/2  
- 2500 .

2

.07-1576/1  
06.11.2009

.5/2002) 39 50 („ . . “  
.4/2005), („ . : .

- 1.
- 2.

.08- 1589/1  
06.11.2009 .

- . .

(, 24 2 “ .52/05,137/07 91/09) 21  
(, .4/2005),  
06.11.2009 :

1  
) 3, 5 6 ” “, (  
2  
4,46 5 6 ” “ ) 3,  
3, 5 6 ” “ ( )  
: “ 3“ ;  
- : ” 2“ , 7“ ” 5“,  
- : ” 3“ ” “, ”  
- :

3  
( ) 3,  
5 6 ” “ “,  
.45/2009 2009 . ” “,  
4  
( ) 3,  
5 6 ” “  
5

.07- 1590/1  
06.11.2009 .

“ .5/2002) 39 50 (, .  
.4/2005), . :

- 1.
- 2.

.08- 1621/1  
06.11.2009 .

(, 24 2 “ .52/05,137/07 91/09) 21  
.4/2005),  
06.11.2009 :

1

) 4 ” “ (

2

” “ ( 1,11 ) 4

- : ) 4 ” “ ( :  
10“ .

- : " 4"  
- : " 9"  
- "

3

( ) 4

" " " "  
' ' ' ' "  
.81/2009 2009 . "

4

) ) 4

" "

5

.07- 1622/1  
06.11.2009 .

50  
.5/2002) 39  
.4/2005),

(, " " "  
(, " " "  
:

1.

2.

.08- 1583/1  
06.11.2009 .

- . .

22 1 4  
 („ . .5/2002), 7, 8, 8- , 8- , 8- , 8- ,9,10,12,17,17-  
 ,18,19,19- ,43, 44, 52 ,53, 54, 55, 87 88  
 („ . . 68/2004)  
 („ . .127/2006, 114/2009),  
 („ . .56/2008),  
 („ . .46/2007),  
 („ . .39/2007),  
 („ . .89/2009)  
 („ . .5/2002),  
 62 1 06.11.2009 :

I.

1

:-  
 -  
 -

2

5( )

:-  
 -

II.

- 1. ( , )
- 2. ( ( , ) )
- 3. ( ( 4+1) )

3

:

5( )

4

3.500

-4,

-4 ,

-4

4 ( )

1, 1 1, 2 3( ),

4+1

5

( 3 1 : ),

1)

/

2)

;

22+1

16+1

8+1

3)

;

4)

;

5)

;

6)

;

7)

;

8)

,

,

.

.6

$$\begin{array}{r} 1 \quad 8 \\ - \\ 1 \quad 1 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 5 \quad 1 \quad 6 \\ 6 \end{array}$$

7

$$\begin{array}{r} - . \\ - . \\ - . \\ - . \\ - . \\ - . \\ - . \\ - . \end{array}$$

8

,  
,

3

5

( )

( )

9

:

-

;

-

10

11

,

1.

-

12

,

16 °C.

1.

,

:

2.

,

,

,

.6

- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

0,15 3

13

7 ( )

14

20 40 (BxL)

15

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

16

14

17

2.

18

14

19

( )

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

-31

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

-5

-6

-11,

-5

-5

-208

- 14. " "
- 15. " -20 " "
- 16. " " ,
- 17. " . ,
- 18. " . ,
- 19. " . ,
- 20. " -5,
- 21. -36 " " ,
- 22. -38 " " ,
- 23. " -208 ,
- 24. " -208 " " ,
- 25. " . ,
- 26. -28 " . , " " "
- 27. -15 " " " " "

20

" " ( .363 ,  
 .56/08).

III.

21

( )

1

8 + 1

2

1

22

23

8+1

)

(

24

(8+1),

(" .

.89/09").

IV.

25

26

5

„TA I“

24 x 33 ( 6

„TA I“,

27

28

29

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

30

.56/08)

.56/08)

31

( )

32

V.

33

VI

34

35

.6

12 13

36

( 14)

37

15

38

39

21

40

:

-

-

28 31

6, 26,

VII

41

-

-

( .

.114/09)

( . .114/09),

42

" "

.07-

268/2 14.03.2007

.07- 1584/1  
06.11.2009

,  
.

50

.5/2002) 39  
.4/2005),

(, " "  
(, .  
:

1.

2.

.08- 1603/1  
06.11.2009 .

- . .

(" . 36 1 20  
 .5/2002"), 22 1 8  
 (" . .68/04"), (" . .60  
 16.05.2007"), 21 1 20  
 (" . .07-358/1 27.07.2005"),  
 4, 5, 6, 7, 8  
 .07-268/2 14.03.2007 .  
 06.11.2009 :

1.

1

2

2.

2.1

3

30

5 ( )

4

5

:

30

e

6

4

3

7

4

:

(

),

(

),

.6

-

-

2.2

8

8.

9.

10.

11.

9

1

3.

10

-4

( .1,

" .

.60

16.05.2007").

1

:

4.

11

.6

( .2 ).

12

13

:

	( )	
/	/	/
0-40	20	20

6.00 8.00 14.00 17.00  
 50 % 40

14

\_\_\_\_\_ 06.11.2009

15

28.  
 29.  
 30.

:

;

;

,

31.

32.

33.

34.

.6

1/ 2

( 2)

16

17

18

19

15

4

20

30

21

"

"

.07- 1604/1  
06.11.2009

.  
,  
.  
. . . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(, . "  
(, . :  
:

1.

-

2.

,

.08- 1607/1  
06.11.2009 .

- . .

54 1 4 55 1 2  
 (" . 68/04)  
 (" .

.114/09")  
 06.11.2009

:

-

1

-

2

1

-

:

- ( ) .....20,00

- .....15,00

- 1 .....3,00

2

-

( 00.00

05.00

):

1. ( ) .....20,00

2. .....18,00

3. 1 .....3,00

\* 1 .....40,00

\* .....200

3

.6

4

1

5

"

.07-740/1 24.11.2005

.07- 1608/1  
06.11.2009

,

...

50

.5/2002)

39

.4/2005),

(, ,  
(, .  
:

"

1.

,

-

2.

,

.08- 1605/1  
06.11.2009

-

..

.6

54 22 1 6  
 (" . 68/04)  
 (" . .127/06 114/09") 62 1  
 (" . .5/02"),  
 06.11.2009 :

1

2

1

4 ( ) ( 1).

: 1

	-	8.000,00
(4+1)		
		12.000,00
(8+1)		
		16.000,00
(16-25)'		
		18.000,00
(26-35)		
		22.000,00

(36-54)		
(8+1)		12.000,00
(9-25)		16.000,00
(26-35)		18.000,00
(36-54)		22.000,00

37

3

250

4

5

14.03.2007

.07-269/2

6

.07-1606/1

06.11.2009

.

,

. . . . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(, . “  
(, . :  
:

- 1.
- 2.

,

.08- 1593/1  
06.11.2009 .

-

. .

.

.5/2002) 21  
.4/2005) ,  
06.11.2009

36

(, . “  
(, .

:

1

- 2009 .

.6

2

. 07-1594/1  
06.11.2009

.

. . . . .

.5/2002)

39

50

.4/2005),

(, .

(, .

“

1.

-

”

“

2.

.08- 1623/1  
06.11.2009 .

.

-

. .

.5/2002)

21

36

.4/2005) ,

11

(, .

(, .

“

(, .

“ .114/2009),  
06.11.2009

:

”

“

-

.6

1

” “

:

- 1.
- 2.
- 3.

2

” “

:

- 1.
- 2.
- 3.

3

,

.

.07- 1624/1  
06.11.2009 .

, . . . . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(, . “  
(, . :  
:

- 1.
- 2.

- ” “ ,

.08- 1611/1  
06.11.2009 .

- . .

.5/2002) 21 36  
.4/2005),

11 (, .  
(, . " .114/2009),  
06.11.2009

:

” “ . -

1

“

- 1.
- 2.
- 3.

: ”

2

- 1.
- 2.
- 3.

: - ” “

3

.07-1612/1  
06.11.2009 .

.5/2002) 39 50  
.4/2005),

(, . “  
(, . :  
:

- 1. " "
- 2. ,

**.08- 1579/1**  
**06.11.2009 .**

.5/2002) 21 36  
 .4/2005) ,

11

(, " " " .114/2009),  
 06.11.2009

:

" " 1

- 1.
- 2.
- 3.

" "

- 1.
- 2.
- 3.

" " :

2

**.07- 1580/1**  
**06.11.2009**

.....

50  
.5/2002) 39  
.4/2005),

(„ . “  
(„ .  
:

- 1. “ . ”
- 2. ,

**.08- 1581/1**  
**06.11.2009 .**

- . .

124 2  
“ .109/2008) , 36  
5/2002) 21  
.4/2005) , 11

(„ . “ :  
(„ . “ :  
“ .114/2009),  
06.11.2009 :

“ ”

**1**

- 1.
- 2.

:

- 1.
- 2.

2

**.07- 1582/1**  
**06.11.2009 .**

.5/2002) 39  
 .4/2005),

50

(,, . “  
 (,, . “  
 :

- 1. — “ .
- 2.

**.08- 1597/1**  
**06.11.2009 .**

5/2002) 21 36  
 .4/2005),  
 06.11.2009 :

(,, . “ .  
 (,, . “ .

.6

” - “

1

” - “ ,  
3000,

2

,

.07-1598/1  
06.11.2009

.

. . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(, . “  
(, . :  
:

- 1.
- 2.

.08- 1609/1  
06.11.2009 .

- . .

.

5/2002) 21 36  
.4/2005),  
06.11.2009 :

(, . “  
(, .



39  
 („ . „ . 67/2004), 36  
 („ . 5/2002) 21  
 („ . 4/2005),  
 06.11.2009 :

” ” .

1

“ :

- 1.
- 2.
- 3.

2

.07-1616/1  
 06.11.2009 .

50  
 („ . „ .  
 („ . 5/2002) 39 („ . „ .  
 („ . 4/2005), („ . „ .

- 1.
- 2.

.08- 1599/1

.6

06.11.2009 .

- . .

21 36  
06.11.2009 .4/2005), :  
06.11.2009

( „ . 5/2002)  
( „ .

1

.11

.9

2

3

.07-1600/1  
06.11.2009 .

. . . .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

( „ .  
( „ . :  
“

1.

.6

2.

.08-1587/1  
06.11.2009 .

21 36  
.4/2005),  
06.11.2009 :

(„ . 5/2002)  
(„ .

1

2009/2010  
2009/2010

” “  
” “ .

2

.07-1588/1  
06.11.2009 .

.5/2002) 39  
.4/2005),

50

(„ . “  
(„ . :  
:

1.

2.

.08-1601/1  
06.11.2009 .

- . .

5/2002) 21 36  
.4/2005),  
06.11.2009 :

(„ . “ .  
(„ .

1

2010 .

2

.07-1602/1  
06.11.2009

. . . .

.5/2002) 39 50  
.4/2005),

(„ . “  
(„ .  
:

1.

2.

.08-1585/1  
06.11.2009 .

5/2002) 21 36  
.4/2005),  
06.11.2009 :

(„ . “ .  
(„ .

1

2

.07-1586/1  
06.11.2009

. . .